

**Најзабавен и незаборавен роденден за сите дечиња**  
 -50% за 2 часа со комплетно организиран детски роденден во Игротека ЕН2три

БЕРЗА 98 RMDEN08 90.5 RMDEN09 90.89 RZEK 35 RZIT 25 SBT 1670 TEL 541 TPLF 1552 TTK 750 CEVI 450 EDTE

**ДНЕВНИК ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАНИЕ**

- ВО ФОКУСОТ
- АКТУЕЛНО
- ЕКОНОМИЈА
- ОТВОРЕНА
- СВЕТ
- ХРОНИКА
- МЕТРОПОЛА
- КУЛТУРА
- СПОРТ
- ОМНИБУС
- СЦЕНА
- АРХИВА
- ПРЕТХОДНИ

**ВРЕМЕ**

**7°C**

**Моментални услови**  
Претежно облачно

**Прогноза**  
**Сабота**  
Обилни врнежи  
Мин: 6°C, Макс: 16°C

**Недела**  
Ведро  
Мин: 6°C, Макс: 19°C

овозможено од **Yahoo! Weather**

**КУРСНА ЛИСТА**

	EUR	61.68
	USD	47.40
	GBP	71.30
	CHF	50.07

Powered by **nexisense webBuilder**

**XML**

**ONLINE ВЕСТИ**

Ми се допаѓа 0

Датум: 07.03.2013, 16:47

## Груевски: Скопје го заслужи седиштето на Светската здравствена организација за ЈИЕ



Премиерот Никола Груевски, денеска во Владата на Македонија оствари средба со регионалниот директор на Светската здравствена организација за Европа, Сузана Јакаб.

Средбата се оствари во рамките на активностите за отворањето на Секретаријатот на Здравствената мрежа на земјите од ЈИЕ кој е со седиште во Скопје.

На средбата од страна на премиерот Никола Груевски беше изразено задоволство од досегашната соработка, и беа реafirмирани посветеноста и заедничките интереси за реализација на повеќе проекти од регионално значење.

Премиерот Груевски истакна дека целта на Владата е здравствениот систем и услугите кои се нудат да бидат достапни за сите граѓани, и во таа насока, досега беа превземени низа мерки и реформи, како што се овозможување на бесплатно здравствено осигурување за секој граѓанин, овозможување на лекување во странство за само 200 евра, овозможување на бесплатно болничко лекување на пензионерите чии примања се под просечните, повеќекратно намалување на цените на лековите и редица други реформи и мерки.

Од страна на регионалниот директор на СЗО за Европа, Сузана Јакаб беше истакната исклучително добрата соработка со Владата на Република Македонија како и придонесот кој Владата го дава во насока на подигнување и унапредување на здравствената заштита обезбедувајќи активни мерки за квалитетна медицинска превенција на граѓаните. Беше посочено дека таквите активности и реформи ја вброија државата меѓу најактивните држави членки во регионалната мрежа на Светската здравствена организација.

Особено беше потенциран прогресот кој Република Македонија го направи на полето на превенција и имунизација на граѓаните кој обезбедува нивна ефикасна и навремена здравствена заштита. Сузана Јакаб ги поздрави мерките, напорите и реформите кои ги превзема Владата во полето на здравствениот систем, чекори кои дадоа резултати и овозможија негово значително подобрување и вградување на високи стандарди, кои како што посочи Јакаб, треба да ги следат и останатите земји членки од регионот.

Соговорниците изразија подготвеност за продолжување регионалната соработка преку реализацијата на активните мерки на полето на подобрување на здравствената заштита.

#

Препорачано Биди прв од твоите пријатели кој би го препорачал ова.

**ОСТАНАТИ ВЕСТИ**

- Истекува дополнителниот рок за поднесување кандидатури
- Групата демонстранти се разотидоа без поголеми инциденти
- Апсења во Чаир немало, полицијата мобилизирана

**НАЈНОВИ ВЕСТИ**

- Груевски во Валандово: Ветеното го ...21:07
- „Играта на филозофот“ од Стив Јован...21:06
- МКФ им дава фора на Лирија и на Кум...20:30
- (Директен пренос) Два милиона луѓе ...20:13
- Претседатели од 32 држави на погреб...19:38

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**ПОДГОТВЕН ЗА ПЕКОЛНИ ТЕМПЕРАТУРИ**

**Клик до новото електронско издание!**

**Dnevnik / Дневник**

Like

19,573 people like Dnevnik / Дневник.

Facebook social plugin